



**УНИВЕРЗИТЕТ “Мајка Тереза” – Скопје**  
**12 Ударна Бригада 2а/7-ми спрат, 1000 Скопје, Република Македонија**  
**Тел: +389 2 3161 004 www.unt.edu.mk**

Врз основа на член 110 од Законот за Високото Образование (Службен Весник на Р. Македонија, бр. 35/08 и измените), Статутот на УМТ, Одлуката од седницата на Ректорската управа бр. 02-189/4 одржана на 27.12.2016, како и Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје (Службен Весник на Р. Македонија, бр. 226/15), Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје објавува:

## **К О Н К У Р С**

**за трансфер на студентиво втор семестар на прв циклус студии на факултетите на УМТ за академската 2016/17 година**

### **1. Трансфер во втор семестар се врши на сите факултети/насоки на УМТ:**

1) Факултет за градежништво и архитектура;

- Архитектура и дизајн
- Градежништво - конструктивна насока
- Геодезија и геоинформатика

2) Факултет за информатички науки;

- Информатика
- Информатика - наставна

3) Факултет за технички науки;

- Машинско инженерство и менаџмент
- Мехатроника
- Сообраќајно - транспортно инженерство

4) Факултет за технолошки науки и

- Прехранбена технологија

5) Факултет за социјални науки.

- Европски студии
- Социјална политика и социјална работа

### **2. Услови за трансфер на студентиконУМТ:**

#### **А. Студенти со статус на студент на УМТ:**

1. Право на трансфер на студиина друг факултет/насока на УМТ имаат сите студенти коиимаат индекс на УМТ според условите и критериумите одредени со Статутот на УМТ;
2. Трансферот се врши само на активните студиски програми на УМТ;
3. После реализација на ЕКТС трансферот, студентот при запишувањето на факултетот/насоката на кои се трансферира, има обврска да се отпише од факултетот/насоката од кои се трансферира.

#### **Б. За кандидати кои не се студенти на УМТ:**

1. За трансфер од други високообразовани институции во Р. Македонија и странство на една од постоечките академски единици на УМТ, право на апликација имаат сите студенти што запишале најмалку една академска година или дипломирале на Универзитетот од кој доаѓаат.
2. Универзитетот како и факултетот/насоката од кој се врши трансферот треба да бидат акредитирани во својата матична држава.
2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети на УМТ и тоа во иста или слична студиска програма/насока како и факултетот/насоката од која се врши трансферот. Сличноста ја определува комисија за трансфер при УМТ.

### 3. Услови и рокови за конкурирање за трансфер на студенти на УМТ.

Кандидатите кои ќе извршат трансфер на УМТ, се запишуваат како студенти со статус на студирање – самофинансирање, според актуелните тарифи за студиските програми во учебната 2016/17.

Рок за пријавување на кандидатите: **16 - 25.01.2017**

Рок за донесување на конечна одлука за прием на кандидатот: **6.02.2017**

Запишување на кандидатите **8 - 13.02.2017**

### 4. Потребни документи за апликација:

- Пријава за апликација за трансфер во втор семестар
- Оригинал од уверението за оценките/слушаните предмети и индексот од матичниот универзитет;
- За странски институции од кои се врши трансфер, доказ за акредитација на високо-образовната установа, како и факултетот или програма од каде се врши трансферот;
- Оригинални свидетелства од сите години од средно образование (или нотаризирани на нотар)
- Диплома за завршено средно образование (за странски дипломи, дополнително се доставува и решение за нострификација на дипломата за завршено средно образование од Министерство за образование и наука на РМ);
- Извод од матичната книга на родените
- Уверение за Државјанство;
- Потврда за уплатени трошоци за трансфер: **850 ден.** на жиро-сметката на УМТ на име на административни трошоци.

Примените кандидати (после донесување/објавување на конечната Одлука), во предвидениот рок треба да реализираат запишување, во спротивно одлуката за трансфер нема да важи.

### 5. Потребни документи за запишување: примените кандидати поднесуваат:

1. Пријава за запишување
2. Исписница од факултетот од каде се врши трансферот;
3. Три фотографии (две 6x9 цм и една 4x5 цм)
4. потврда за уплатени;
  - **800 денари**, на жиро-сметката на Универзитетот на име на издавање на индекс.
  - **750 денари**, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: спортски, културни, информациски и информативни дејности на студентите на Универзитетот.
  - **3000 денари**, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: трошоци за трансферот.
  - **Уплатени средства за семестар**

Сите горенаведени уплати да се реализираат на жиро-сметката на Универзитетот, на следниот начин:

- **назив на примачот** - Universiteti "Nënë Tereza" - Shkup,
- **банка на примач** – Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë,
- **сметка** – 100000000063095,
- **сметка на буџетски корисник – единка корисник** – 1600162677 788 15;
  - o Приходна шифра 723012,
  - o програма 45.

Секој кандидат, документацијата за апликација и упис треба да ги поднесе во просториите на УМТ, 12 Ударна Бригада 2а/7-ми спрат, 1000 Скопје, Р. Македонија.

Конкурсот ќе биде објавен и на интернет-страницата на УМТ : <http://www.unt.edu.mk>

Скопје, Декември 2016